

КОМПЛЕТНО - НОВИОТ
К О Р А Н Д О



УЖИВАЊЕ ВО ВОЗЕЊЕТО

Стилскиот и сосема нов KORANDO е вистински кросовер во кој идеално се искомбинирани најдобрите својства на SUV и седан возилата што резултира со идеален баланс помеѓу практичноста и комфорот.

Управувањето е прецизно, со одличен одговор на воланот, што го прави управувањето на новиот KORANDO вистинско уживање.

Најважно од се, ќе се чувствувате побезбедно и самоуверено зад воланот на новиот KORANDO знаејќи дека дополнително Ве штитат врвните технолошки решенија вградени во него.





ВПЕЧАТЛИВ СТАЈЛИНГ

Комплетно новиот KORANDO има свеж, независен стајлинг што проектира мудри и модерни вредности.

Силен и уникатен - тоа е вистинската привлечност на новиот KORANDO.









Паметна задна врата

Застанете зад возилото со Вашиот паметен клуч и без да притиснете било какво копче задната врата ќе се отвори автоматски за 3 секунди.



551 Л.

простор за товариње

Во новото KORANDO ќе себерете се, бидејќи е вистински лидер во сегментот со најголем товарен простор во класата.



Со магична преграда



Без магична преграда



Комфортни седишта
со прилагодување во
8 насоки (прв ред)



Лумбарна поддршка со
прилагодување во 4 насоки
(само на возачко седиште)

ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ

1.5 GDI - Turbo моторот има подобрен вртежен момент при ниски брзини и супериорни перформанси при стартувањето и забрзувањето и нуди одлично уживање во возењето. Намалениот и еколошки 1.6 литарски дизел мотор испорачува најдобри во класата перформанси при било какви услови на возење.



1.5 GDI-Turbo мотор

Макс. моќност Врт. Момент

163 кс 280 Nm

1.6 Дизел мотор

Макс. моќност Врт. Момент

136 кс 324 Nm



AWD SYSTEM

AWD ја оптимизира дистрибуцијата на моќ меѓу предната и задна оскa да се прилагоди на условите на патот при што се обезбедува максимална тракција, стабилност во држењето правец и врвни динамични перформанси.

6 брзини - мануелна трансмисија

Мануелен менувач со 6 брзини кој испорачува забавно возење со максимален возен ангажман. Брзинските односи се оптимизирани за мазно и прецизно менување брзини, помала потрошувачка на гориво и потивко возење.



AISIN - 6 брзини, автоматска трансмисија

Вграден е на некои од најдобрите автомобили во светот, тестиран е и докажан. AISIN автоматскиот менувач со 6 брзини нуди мазно и тивко менување брзини со максимална ефикасност во потрошувачката на гориво.



DRIVE MODE SYSTEM

Селективни модови на возење (Нормално/Спортско/Зимско) ја оптимизира дистрибуцијата на тракцијата и распоредот на менување брзини со што се прилагодува на предпоченциите на возачот и на условите на патот.



ВОЗБУДЛИВА ДИНАМИКА ВО ВОЗЕЊЕТО

Од моментот кога ќе се смените во возачкото седиште, притиснете копчето за старт и ќе смените брзина веднаш почнувате да ја чувствувате моќта на новиот KORANDO. Притиснете ја педалата за гас и почувствувајте како неговата динамика оживува. Новиот KORANDO испорачува комфортно возење и супериорна стабилност и останува импресивно тивок дури и при високи брзини. Почувствувајте го уживањето на динамичното возење кое само новиот KORANDO може да го понуди.







74% Од силно растеглив челик

За гаранција на ригидноста и безбедноста, 74% од структурата на новиот KORANDO е направена од силно растеглив премиум челик, што практично е повеќе од било кој конкурент во класата. Новиот KORANDO се карактеризира и со најнапредната технологија за придушување на звукот на вибрациите што го прави ултра тивок.



5 ѕвездички на EuroNcap Crash Test

За максимална безбедност при возењето.

7 воздушни перничиња



- Воздушно перниче за возач
- Воздушно перниче за совозач
- Воздушни завеси (лево/десно)
- Воздушно перниче за колена на возач
- Странични перничиња напред (лево/десно)

ПЕРФЕКТНА БЕЗБЕДНОСТ

Систем за електронска безбедност (ESP)

ESP ангажира комбинација на интервенции на гасот и сопирање на поединечни тркала за да се помогне во одржувањето на стабилност во држењето правец на сите видови подлоги и временски услови.



Anti Rollover Protection (заштита од превртување)

ARP ја прилагодува количината на моторна сила и моќта на сопирање која се испорачува на секое тркало додека се вози на остри свиоци при високи брзини со што се спречува опасноста од превртување.



Brake Assist System (BAS)

Во случаи кога се детектира ситуација за итно сопирање, BAS дозира максимален притисок на сопирачките намалувајќи го сериозно ризикот од сообраќајни незгоди.



Emergency Stop Signal (ESS)

При силно запирање ESS автоматски ги активира трепкачите одзади, со што ги предупредува возилата одзади.



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

МОТОР		БЕНЗИН 1.5 GDI-T				ДИЗЕЛ 1.6 Л			
ПОГОН		2WD		AWD		2WD		AWD	
ТРАНСМИСИЈА		6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT
Должина	мм	4.450							
Широчина	мм	1.870							
Висина	мм	1.620 (1.629 со кровни носачи)							
Меѓуосовинско растојание	мм	2.675							
Пристапен агол	степен	18.0							
Излезен агол	степен	24.5							
Минимален клиренс	мм	182				164			
Минимален радиус	м	5.35							
Бруто маса на возило	кг	2.010	2.040	2.100	2.130	2.110	2.160	2.200	2.250
Гориво		Бензин				Дизел			
Резервоар	л	50				47			
Зафатнина на мотор	ccm	1.497				1.597			
Број на цилиндри		4 во линија							
Макс. моќност	kw/rpm	120/5.000-5.500				100/4.000			
	кс/rpm	163/5.000-5.500				136/4.000			
Максимален вртежен момент	Nm/rpm	280/1.500-4.000				300/ 1.500-3.000	324/ 1.500-3.500	300/ 1.500-3.000	324/ 1.500-2.500
Максимална брзина	Km/h	191	193	191	193	180	181	180	181

ДИМЕНЗИИ



1.870 mm



2.675 mm

4.450 mm



1.620 mm

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Овластен увозник, дилер и сервисер на SsangYong за Македонија.

Тел. 02 3103 130

www.automakedonija.com.mk

